

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ финансиран од Европската Унија, **објавува повик за учество во работна група**

**Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС“ објавува
Повик за учество во работна група**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија објавува **Повик за работна група** која ќе биде составена од околу 15 членови од повеќето засегнати страни на младинското прашање. Членовите на работната група се очекува да дадат придонес со нивните знаења, вештини и искуства, водени од фасилитатор и примена на успешни практики, во изготвување на локална младинска стратегија за општина Шуто Оризари. Се планира младинската стратегија да ги опфати областите: младинско учество, младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство.

За да се формира работна група со учество на претставници од повеќето засегнати страни на младинското прашање, се планира во работната група да учествуваат следните претставници на засегнати страни:

- Претседателот на Совет или член на советот на општина Шуто Оризари;
- Претставници од администрацијата на општина Шуто Оризари, од секторите кои се поврзани со областите кои ги опфаќа Локалната младинска стратегија (предност ќе имаат секторите за образование и локален економски развој);
- Претставник од средното училиште на град Скопје „Шаип Јусуф“;
- Претставник од совет на млади на општина Шуто Оризари;
- Претставник на студенти од ЗГ „Ромаверзитас“;



Проектот е финансиран од Европската Унија.



- Претставници од младински Здруженија на граѓани и Здруженија кои работат за млади;
- Претставници од локални културно уметнички друштва;
- Претставници од локални спортски клубови;
- Млади претприемачи;
- Претставник од здравствен дом;
- Претставник од центар за социјална работа.

1. Работни задачи на членовите на работната група

- Да учествуваат во најмалку четири работни средби;
- Да дадат активен придонес во текот на работните средби;
- Да ги извршат дефинираните и договорените задачи помеѓу работните средби.

2. Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати за учество во работната група треба да ги исполнат следните критериуми:

- Да се припадници на една од дефинираните засегнати страни;
- Да имаат работно искуство во врска со младински политики;
- Да бидат подготвени за придонес во работата на работната група.

3. Потребни документи за аплицирање

- Кратка биографија (CV)
- [Пријава во електронска форма \(линк до електронска форма за пријавување\)](#)



Проектот е финансиран од Европската Унија.





romaversitas
macedonia



МЛАДИНСКИ
ОБРАЗОВЕН
ФОРУМ
YOUTH
EDUCATIONAL
FORUM



LOJA



YOUTH
ALLIANCE

4. Начин на аплицирање

Да се испрати кратка биографија (CV) на е-маил адресата: info.romaversitasmk@gmail.com со назнака: пријавување за повик за работна група и да се пополни [електронска пријава](#).

5. Рок на пријавување

Краен рок на аплицирање : **06.09.2019**

6. Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисијата за евалуација и селекција во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

7. Критериуми при процесот на селекција на кандидати

- Исполнување на критериумите за пријавување
- Квалитетот на поднесена пријава

Напомена: Предност во процесот на селекција ќе имаат пријавените кандидати кои се припадници на дефинираните засегнати страни и имаат поголемо работно искуство од останатите кандидати.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел.: 075/758-535, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: info.romaversitasmk@gmail.com



Проектот е финансиран од Европската Унија.

